

# BMW X6 SPORT ACTIVITY COUPE



Карактеристично за овој автомобил се четирите врати, линијата на кровот која паѓа како кај купе, високата линија на појасот, предимензионираните отвори за тркала, кои ги здомуваат големите леснометални бандажи од 21 инч и поставеноста на седиштата во конфигурација 2+2. Иако станува збор за големо возило, сепак во него ќе можат да патуваат само четири патници. Однапред Н6 потсетува на неодамна реди-зајнираниот Н5, со кого ја дели механиката, но мора да се забележи дека предниот браник е инспириран од концептот

CS, со карактеристичен штитник на подвозјето од алуминиум. Во Н6 дебитира новата Dynamic Performans технологија на "BMW". Ново во системот е способноста да го стабилизира возилото без придрушување на моторот дури и кога по барање на возачот тој испорачува максимална моќност. Сè уште нема официјални податоци за моторите кои ќе работат во Н6, но се претпоставува дека под хаубата ќе функционираат сите агрегати кои веќе се користат и во Н5.



## SKODA YETI

Чешкиот производител под германски кров се подготвува на купувачите да им го понуди првиот модел од SUV сегментот, следејќи го трендот на речиси сите поголеми производители кои своето внимание сè повеќе го насочуваат кон моделите кои стануваат сè поинтересни за европските купувачи. Следејќи го феноменалниот концепт Yeti, а базиран на Tiguan платформа, овој 4x4 автомобил би се појавил во



салоните некаде во 2009 година. Интересно, сличен модел се најавува и од "Seat" - Tribu, базиран на истата платформа. Доколку се анализира и се претпоставува за квалитетот на овие возила, името Volkswagen би требало да биде гаранција на тоа што купувачите можат да го очекуваат. Очигледно, ова е некоја нова Skoda - германска Skoda, многу поразлична и подобра од онаа во минатото.

# БЕСПЛАТЕН ЗА СИТЕ ФИРМИ!

☎ 308 58 28



Дел од секое  
**СЕМЕЈСТВО!**

По цена  
ог само

**100** ген.

...T-Mobile...  
LE GRAND CASINO  
**YELLOW PAGES** 2007/08  
IMPULS  
Brilliant  
NOVUS your complete partner  
VARADI  
DEKRA  
blue bell  
ПУЦКО ПЕТРОЛ  
EuroX XEROX  
Frigotehna

106 000 ПОСЕТИТЕЛИ/МЕСЕЧНО на  
[www.yellowpages.com.mk](http://www.yellowpages.com.mk)